

## Изјава за печат

Еберсвалде, Германија / Охрид, Македонија: 27 септември  
2013

### Успешно обучени промотери за одржлив туризам на Факултетот за угостителство и туризам во Охрид (ФТУ)

**Еберсвалде/Охрид, 27 септември 2013. На Факултетот за туризам и угостителство во Охрид (ФТУ) на 30. септември 2013 започнува четвртата и со тоа последна обука во рамките на германско-македонската тренинг програма и мрежа „Одржлив туризам“. Најавени се поголем број на учесници, професори и асистенти од ФТУ како и други преставници на туристички субјекти во Македонија.**

Пред почетокот на XII Меѓународна научна конференција за услужен сектор на ФТУ во Охрид (3-5 Октомври 2013) завршува и обуката за промотери на одржлив туризам во рамките на истоимената германско-македонска програма и мрежа. Последната тренинг единица започнува на 30. септември и ќе им овозможи на најавените учесници да ги заокружат започнатите теми од повеќе области како туризам во заштитени подрачја, одржлив развој на туризмот, одржливост во одбрани форми на туризмот, менаџмент на квалитет во туризмот, одржлив менаџмент на дестинации и туризам и заштита на природата во охридскиот регион. Во рамките на двегодишниот проект се реализираа четири обуки во кои учесниците можеа да апсолвираат сèвкупно осум модули, вклучувајќи ја и студиската посета на партнер Универзитетот за применети науки во Еберсвалде како и посетата на практични примери во Берлин и Бранденбург.

„Германско-македонската тренинг програма и мрежа `Одржлив туризам`“ е прв заеднички проект на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид и германскиот Универзитет за применети науки Еберсвалде кој финансиски е поддржан од Германската сојузна фондација животна средина (ДБУ). Со завршување на последната обука на 2. октомври 2013 учесниците ќе го добијат предикатот промотери за одржлив туризам.

#### Лица за контакт:

**Проф. Др. Јаготка Стрезовска**

Координатор на проект за  
Македонија

Раководител на Центарот за  
научно-истражувачка работа  
Факултет за туризам и  
угостителство Охрид  
Кеј Маршал Тито 95  
МК-6000 Охрид  
Тел.: +389 (0) 46 262 147 лок. 116  
Е-Меил:  
[jagodastrezovska@yahoo.de](mailto:jagodastrezovska@yahoo.de)

**Марта Бојковска-Лангер, М.А.**

Координатор на проект за  
Германија

Hochschule für nachhaltige  
Entwicklung Eberswalde (FH)  
Friedrich-Ebert-Straße 28  
D-16225 Eberswalde  
Тел.: +49 (0) 3334 657 227  
Е-Меил: [Marta.Bojkovska-  
Langer@hnee.de](mailto:Marta.Bojkovska-Langer@hnee.de)

#### Раководител на проект:

**Проф. Др. Хартмут Рајн**

Раководител на мастер смерот  
„Одржлив менаџмент во туризам“

Hochschule für nachhaltige  
Entwicklung Eberswalde (FH)  
Friedrich-Ebert-Straße 28  
D-16225 Eberswalde  
Тел.: +49 (0) 3334 657 423  
Е-Меил: [Hartmut.Rein@hnee.de](mailto:Hartmut.Rein@hnee.de)